

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

ISSN-1857-9779



БИЛТЕН

НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

Број 1199

Скопје, 15 септември 2019 година

Издание на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Бул. „Гоце Делчев“ бр. 9, 1000 Скопје

ПРВИОТ БРОЈ НА БИЛТЕНОТ Е ОБЈАВЕН ВО МАЈ 1957 ГОДИНА

СОДРЖИНА НА БИЛТЕН БРОЈ 1199 ОД 15 септември 2019 ГОДИНА АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

1. Реферат за избор на наставник во сите наставно научни звања во наставно-научната област архитектонски конструкции и материјали и технологии на градење на Архитектонскиот факултет во Скопје (**проф. д-р Огнен Марина**).....7-19

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

1. Рецензија за оцена на докторската дисертација **Предоперативен стејџинг на ректален карцином со магнетна резонанца** од д-р **Ана Лазарова**, пријавена на Медицинскиот факултет во Скопје.....20-28
2. Преглед на одобрени теми за изработка на магистерски труд (**Анита Кокарева**).....29
3. Преглед на одобрени теми за изработка на докторски дисертации (**Сања Прошева, Емире Билали**).....30
4. Преглед на одобрени теми за изработка на докторски дисертации (**Александра Бабуловска, Катерина Спасовска, Ана Михајловска Рендевска, Емилија Николовска, Данило Нонкуловски**).....31

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“

1. Рецензија за оцена на докторската дисертација **Уставното судство - заштитник на човековите права** од кандидатот м-р **Дејан Савески**, пријавена на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје.....32-37

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

1. Реферат за избор на наставник во сите наставно научни звања во наставно-научната област молекуларна биологија и генетика на Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултет во Скопје (**д-р Славица Јосифовска**).....38-53
2. Рецензија на ракописот **Редови и аналитички функции** од авторот д-р **Никита Шекутковски**.....54-57
3. Рецензија на ракописот **Етнолошко и антрополошко проучување на дервишкиот ред Бекташи од село Канатларци, прилепско** од авторот **Виктор Трајановски**.....58-63
4. Рецензија за оцена на докторската дисертација **Етнолошки и антрополошки проучувања на потрошувачката во Република Македонија низ примери од Скопје** од м-р **Билјана Милановска**, пријавена на Институтот за етнологија и антропологија при Природно-математичкиот факултет во Скопје.....64-70
5. Рецензија за оцена на докторската дисертација под наслов **Егзогени елицитори во функција на продукцијата на примарни и секундарни метаболити кај тутунот (NICOTIANA TABACUM L.) во експериментални услови** од кандидатката м-р **Ивана Јовановска-Клинчарска**, пријавена на Природно-математичкиот факултет во Скопје.....71-75

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

1. Рецензија на ракописот за учебник (прво издание) **Дентални материјали-заботехнички и клинички** од авторите **Гордана Ковачевска и Анета Мијоска**.....76-83
2. Рецензија за оцена на докторската дисертација **Ефикасноста на три ендодонтски системи при конвенционален ендодонтски ретретман** од м-р **Маријана Мирческа**, пријавена на Стоматолошкиот факултет во Скопје.....84-90

ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ

1. Реферат за избор на наставник во сите наставно научни звања во наставно-научните области: математика, анализа и функционална анализа и програмирање, на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје (**проф. д-р Бети Андоновиќ**).....91-103
2. Рецензија на ракописот **Наноматеријали** од авторот **проф. д-р Александар Димитров**.....104-108

ФАКУЛТЕТ ЗА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

1. **Исправка** на рефератот за избор на наставник во сите наставно научни звања во наставно-научната област (дисциплина) хигиена и технологија на производи и сировини од животинско потекло на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, објавен во билтенот бр. 1197 од 15.8.2019 година (**н. сор. д-р Билјана Стојановска-Димзоска**).....109-110

ФАКУЛТЕТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ

1. Рецензија на ракописот **Нумерички методи** од авторите **Катерина Хаџи-Велкова Санева, Елена Хаџиева, Соња Геговска-Зајкова и Билјана Начевска-Настовска**.....111-116

ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО

1. Реферат за избор на наставник во сите наставно научни звања во сите наставно-научни области од наставно-научното поле информатика и наставно-научното поле компјутерска техника и информатика на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство во Скопје (**асс. д-р Моника Симјаноска**).....117-141
2. Рецензија на ракописот **Дизајн на алгоритми за динамичко програмирање** од авторите **проф. д-р Марија Михова и м-р Бојан Илијоски**.....142-148

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

1. Реферат за избор на наставник во сите звања во наставно-научните области (дисциплини) методологија на родовите истражувања, феминистичка епистемологија, историја на родот и полот, родот и религијата под шифра друго (60517) и стратегии за родова рамноправност под шифра друго (50710) на Филозофскиот факултет во Скопје (**проф. д-р Боби Бадаревски**).....149-161
2. Рецензија на ракописот **Христијанска духовна перспектива во социјалната работа и социјалната политика** од авторот **проф. д-р Светлана Трбојевиќ**.....162-166
3. Рецензија на ракописот **Политичка социологија 2** од авторот **проф. д-р Ило Трајковски**.....167-175
4. Рецензија на ракописот **Прирачник за етика** од авторот **проф. д-р Дејан Донеv**.....176-179
5. Рецензија за оцена на докторската дисертација **Вреднување на ефикасноста на визуелизацијата во процесот на описменување** од м-р Арбреша Зенки Далипи, пријавена на Филозофскиот факултет во Скопје.....180-186
6. Рецензија за оцена на докторската дисертација **Креирање и имплементација на детското портфолио во предучилишните установи** од м-р Аделина Хајрулаху, пријавена на Филозофскиот факултет во Скопје.....187-194
7. Рецензија за оцена на докторската дисертација **Културните вредности и интелигенцијата во современото општество** од м-р Марјан Стојанов, пријавена на Институтот за социологија при Филозофскиот факултет во Скопје.....195-199

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“

1. Реферат за избор на наставник во сите наставно научни звања во наставно-научните области романистика-италијанистика и преведување на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје (**д-р Лучиана Гуидо Шремпф**).....200-215

РЕФЕРАТ

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ ЗВАЊА ВО НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ (ДИСЦИПЛИНИ): МЕТОДОЛОГИЈА НА РОДОВИТЕ ИСТРАЖУВАЊА, ФЕМИНИСТИЧКА ЕПИСТЕМОЛОГИЈА, ИСТОРИЈА НА РОДОТ И ПОЛОТ, РОДОТ И РЕЛИГИЈАТА ПОД ШИФРА ДРУГО (60517) И СТРАТЕГИИ ЗА РОДОВА РАМНОПРАВНОСТ ПОД ШИФРА ДРУГО (50710) НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Филозофски факултет, Институт за родови студии, објавен во весникот „Нова Македонија“, бр.24646 од 30 март 2019 година, за избор на наставник во сите звања во наставно-научните области (дисциплини): методологија на родовите истражувања, феминистичка епистемологија, историја на родот и полот, родот и религијата под шифра друго (60517) и стратегии за родова рамноправност под шифра друго (50710), и врз основа на Одлуката со број 04-1475/13, донесена од Наставно-научниот совет на Филозофскиот факултет, на XXII редовна седница одржана на 2.VII 2019 година, формирана е Рецензентска комисија во состав: проф. д-р Владимир Давчев, проф. д-р Денко Сакловски и проф. д-р Сузана Симоновска.

Како членови на Рецензентската комисија, по прегледувањето на доставената документација го поднесуваме следниов

ИЗВЕШТАЈ

На објавениот конкурс за избор на наставник во сите звања во наставно-научните области (дисциплини): методологија на родовите истражувања, феминистичка епистемологија, историја на родот и полот, родот и религијата под шифра друго (60517) и стратегии за родова рамноправност под шифра друго (50710) во предвидениот рок се пријави проф. д-р Боби Бадаревски, доцент на Институтот за родови студии при Филозофскиот факултет во Скопје.

БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ОБРАЗОВАНИЕ

Кандидатот доц. д-р Боби Бадаревски е роден на 9.9.1967 година во Скопје. Основно и средно образование завршил во Скопје. Дипломирал на Институтот за филозофија на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје со трудот „Концептуализмот како парадигма на модерната и постмодерната уметност“ под менторство на академик проф. д-р Георги Старделов и се стекнал со диплома професор по филозофија. Во 2008 година магистрирал на Институтот за општествени и хуманистички науки „Евро-Балкан“, на тема „Феминистичката епистемологија и родовата анализа“ под менторство на проф. д-р Катерина Колозова. Докторирал во 2014 година на Универзитетот „Евро-Балкан“, под менторство на проф. д-р Слободанка Марковска, со дисертацијата со наслов „Компјутационализмот и феминистичко-родовата теорија на умот“. Бил вработен во Институтот за општествени и хуманистички науки „Евро-Балкан“ во периодот: 2008-2009, а во Здружението на граѓани „Акција Здруженска“ работи како раководител на програма во периодот: 2009-2012. Соработува со бројни институции од областа на родовата еднаквост и човековите права. Од декември 2012 година работи како помлад асистент на Институтот за родови студии на Филозофскиот факултет во Скопје. Автор е на повеќе од триесет научни трудови од областа на филозофијата и родовата теорија.

Учествува во проекти од разни научни и општествени области: 2004-2009, Институт Евро Балкан - координатор проект менаџер на следните проекти: „Родова перспектива на трговијата со луѓе“; „Националната стратегија за борба против трговијата со луѓе“ 2007; „Стереотипи: застапеност на жените во печатените медиуми во Југоисточна Европа (2008-2009); Како предавач на школата за Род и политика-Институт Евро Балкан (2002-2009); Како виш истражувач, на Истражувачки проект: GEMIS – „Пол, миграција и интеркултурна интеракција во Медитеранот и Југоисточна

Европа“ 2004-2009; Истражувачки проект: Локална самоуправа родова рамноправност - „Акција Здруженска“; Следење на спроведувањето на Законот за еднакви можности на жените и мажите во рамките на локалната самоуправа на Република Македонија – „Акција Здруженска“.

На 19.12.2014 година е избран во звањето доцент на Филозофскиот факултет во научните области (дисциплини): методологија на родот и полот, историја на родот и полот, родот и религијата и стратегии за родова рамноправност.

Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот од денот на последниот избор до денес, како и вкупните научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот од денот на последниот избор до денот на пријавата, врз основа на сета поднесена документација која е од важност за изборот.

НАУЧНИ, СТРУЧНИ, ПЕДАГОШКИ И ДРУГИ ОСТВАРУВАЊА НА КАНДИДАТОТ ОД ПОСЛЕДНИОТ ИЗБОР ДО ДЕНОТ НА ПРИЈАВАТА **Наставно-образовна дејност**

Во рамки на наставно-образовната дејност на УКИМ, Филозофски факултет, Институт за родови студии, кандидатот доц. д-р Боби Бадаревски остварува настава на прв и втор циклус на студиските програми, по родови студии и на семејни студии.

Како доцент на Институтот за родови студии ги предава предметите: Вовед во родови студии, Стратегии за родова рамноправност, Жената во еврејството христијанството и исламот, Статусот на жените во источните религии, Родовите студии и мирот, Сексуални ориентации и политики, Родова рамноправност во социјалната работа и политика. На втор циклус студии на Институтот за родови студии ги предава предметите: Теории за родот, Феминистички теории на знаење и Методолошки основи на родовите истражувања. На Институтот за семејни студии го предава предметот - Семејни односи и развој на сексуалниот идентитет.

Кандидатот бил ментор на 16 дипломски работи, а учествувал и како член за оцена/или одбрана на 21 дипломска работа.

Научноистражувачка дејност

Во рамки на научноистражувачката дејност, во периодот по неговиот избор во звањето доцент, кандидатот доц. д-р Боби Бадаревски покажал забележителна активност во областа од неговиот научен интерес.

Во последните 5 години објавени му се 6 статии во научни списанија и зборници од конференции со меѓународен рецензентски одбор во кои учествуваат членови од најмалку три земји.

1. Badaevski, Bobi. "Towards a Feminist Social Neuroscience." *Identities* 16, no. 1 (2019).
2. Бадаревски, Боби. "Кон една феминистичка филозофија на умот." *Контекст*, бр. 13 (2015).
3. Бадаревски, Боби. "Психосемантика: проблемите на значењето во Компјутациската теорија на умот." *Спектар*, бр. 66 (2015).
4. Бадаревски, Боби. "Двете лица на социјалната невронаука." Во *Новите предизвици на социолошката имагинација*. Ур. Константин Миновски. Скопје: Здружение на социолози на Република Македонија, УКИМ -Скопје, во печат.
5. Бадаревски, Боби. "Расправа за една феминистичка филозофија на умот." Во *За душата*. Ур. Јасмина Мојсиева-Гушева. Здружение за компаративна книжевност на Македонија, Филозофско друштво на Македонија Скопје, 2018.
6. Бадаревски, Боби. "Компјутациската метафора во филозофијата на умот и когнитивната наука." Во *Логос/Тропос*. Ур. Љупчо Митковски. Скопје: Филозофско друштво на Македонија, Здружение на класични филолози „Антика“, Институт за филозофија, Филозофски факултет, Институт за класични студии, Филозофски факултет, 2019. Во печат.

Кандидатот доц. д-р Боби Бадаревски одржал 2 пленарни предавања на меѓународни собири и учествувал во реализација на еден национален научноистражувачки проект.

Според она што е напишаното во неговите статии, монографии и научни трудови, Комисијата цени дека д-р Боби Бадаревски покажал продлабочена анализа за проблемите кои ги обработува и дека е врвен познавач на областите кои ги проучува.

Стручно-применувачка дејност и дејност од поширок интерес

Доцент д-р Боби Бадаревски е активно вклучен во стручно-применувачката работа на Филозофскиот факултет и повеќе невладини здруженија.

Автор е на 2 монографии: „Родовата еднаквост во пристапувањето кон ЕУ (2016).“ и „Еднакви права и можности за самохрани мајки“ (2018). Уредник е на „Списание за родови студии и политики“ на Институтот за родови студии при Филозофскиот факултет во Скопје.

Бил раководител на Институтот за родови студии во периодот од 2015 до 2017 година.

Кандидатот д-р Боби Бадаревски остварил експертски активности во изработка на стандардизирана методолошка рамка за национален мониторинг и проценка на напредокот во имплементацијата на клучните законски и политички обврски за родова еднаквост која ќе содржи различен сет индикатори за следење на работата на Парламентот на РМ, Вадата на РМ и ЕЛС. Подготвил прирачник за политиките на ЕУ за родова еднаквост на англиски јазик. Одржал презентација и обука на содржината на прирачникот. Учествовал во изработката на Стратегија за родова еднаквост на град Скопје. Активно бил вклучен во изработката на Акциски план за родова еднаквост во периодот од 2016 до 2019 година, на Република Македонија. Подготвил и поднел предлози за застапување на потребата од зајакнување на надзорната улога на Парламентот и за отпочнатиот процес на измени на Деловникот за работа на Собранието. Обезбедил поддршка за мониторинг - тимот во идентификација на извори, прибирањето податоци за потребите на следењето, нивната систематизација и анализа (образец 2).

Д-р Боби Бадаревски учествувал во изготвување, пријавување и реализација на научноистражувачкиот проект: „Идентификација (Мапирање) на потенцијалите во општествените и хуманистичките науки во Република Македонија за организирана научна работа во областа на когнитивната наука“, финансиски поддржан од УКИМ.

Оценка од самоевалуација

Кандидатот доц. д-р Боби Бадаревски во периодот од 2014 до 2018 година, добивал позитивни оценки од анонимно спроведените анкети на студентите на Филозофскиот факултет.

Заклучок и предлог

Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на кандидатот, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-образовната, научноистражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста од поширок интерес на доц. д-р Боби Бадаревски.

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот од неговиот последен избор до денес, Рецензентската комисија заклучи дека доц. д-р Боби Бадаревски поседува научни и стручни квалитети и според Законот за високото образование и Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, научно-стручни и соработнички звања и демонстратори на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, ги исполнува сите услови да биде избран во звањето вонреден професор во наставно-научните области (дисциплини): методологија на родовите истражувања, феминистичка епистемологија, историја на родот и полот, родот и религијата под шифра друго (60517) и стратегии за родова рамноправност под шифра друго (50710).

Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на Наставно-научниот совет на Филозофскиот факултет во Скопје, д-р Боби Бадаревски да

биде избран во звањето вонреден професор во наставно-научните области (дисциплини): методологија на родовите истражувања, феминистичка епистемологија, историја на родот и полот, родот и религијата под шифра друго (60517) и стратегии за родова рамноправност под шифра друго (50710).

Рецензентска комисија

Проф. д-р Владимир Давчев с.р.

Проф. д-р Денко Скаловски с.р.

Проф. д-р Сузана Симоновска с.р.

ОБРАЗЕЦ 1

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО, НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ

Кандидат: Боби Кирил Бадаревски

Институција: Филозофски факултет - Скопје, Институт за родови студии

Научна област:

МЕТОДОЛОГИЈА НА РОДОВИ ИСТРАЖУВАЊА, ФЕМИНИСТИЧКА ЕПИСТЕМОЛОГИЈА, ИСТОРИЈА НА РОДОТ И ПОЛОТ, РОДОТ И РЕЛИГИЈАТА ПОД ШИФРА ДРУГО (60517) И СТРАТЕГИИ ЗА РОДОВАТА РАМНОПРАВНОСТ ПОД ШИФРА ДРУГО (50710),

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ – ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР/НАУЧНО ЗВАЊЕ – ВИШ НАУЧЕН СОРАБОТНИК

Ред. број	ОПШТИ УСЛОВИ	Исполнетост на општите услови да/не
1	<p>Просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор циклус за секој циклус посебно, односно има остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните студии од првиот и вториот циклус *</p> <p>Просечниот успех на прв циклус изнесува: _____</p> <p>Просечниот успех на втор циклус изнесува: _____</p> <p>Просечниот успех изнесува _____ за интегрираните студии.</p>	
2	<p>Научен степен – доктор на науки од научната област за која се избира</p> <p>Наставно-научните области (дисциплини): методологија на родовите истражувања, феминистичка епистемологија, историја на родот и полот, родот и религијата под шифра друго (60517) и стратегии за родова рамноправност под шифра друго (50710).</p>	да
3	<p>Објавени најмалку пет рецензирани научни труда во референтна научна публикација согласно со ЗВО во последните пет години пред објавувањето на конкурсот за избор</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badaevski, Bobi. “Towards a Feminist Social Neuroscience.” <i>Identities</i> 16, no. 1 (2019). 2. Бадаревски, Боби. “Кон една феминистичка филозофија на умот.” <i>Контекст</i>, бр. 13 (2015). 3. Бадаревски, Боби. “Психосемантика: проблемите на значењето во Компјутациската теорија на умот.” <i>Спектар</i>, бр. 66 (2015). 4. Бадаревски, Боби. “Двете лица на социјалната невронаука.” Во <i>Новите предизвици на социолошката имагинација</i>. Ур. Константин Миновски. Скопје: Здружение на социолози на Република Македонија, УКИМ – Скопје. (во печат). 	да

Ред. број	ОПШТИ УСЛОВИ	Исполнетост на општите услови да/не
	<p>5. Бадаревски, Боби. “Расправа за една феминистичка филозофија на умот.” Во <i>За душата</i>. Ур. Јасмина Мојсиева-Гушева. Здружение за компаративна книжевност на Македонија, Филозофско друштво на Македонија Скопје, 2018.</p> <p>6. Бадаревски, Боби. “Компјутациската метафора во филозофијата на умот и когнитивната наука.” Во <i>Логос/Тропос</i>. Ур. Љупчо Митковски. Скопје: Филозофско друштво на Македонија, Здружение на класични филолози „Антика“, Институт за филозофија, Филозофски факултет, Институт за класични студии, Филозофски факултет, 2019. (во печат).</p>	
3.1	<p>Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база на списанија со трудови достапна на интернет, како што се: Ebsco, Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или друга база на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо образование</p> <p>1. Назив на научното списание: _____</p> <p>2. Назив на електронската база на списанија: _____</p> <p>5. Наслов на трудот: _____</p> <p>6. Година на објава: _____</p>	
3.2	<p>Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое има меѓународен уредувачки одбор во кој учествуваат членови од најмалку три земји, при што бројот на членови од една земја не може да надминува две третини од вкупниот број на членови</p> <p>1. Назив на научното списание:</p> <p>1. Назив на научното списание: Контекст: списание за компаративна книжевност и културолошко истражување Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и припадност по земји): 6, Холандија, Словенија, Србија, Велика Британија, Хрватска, Македонија Наслов на трудот: Кон една феминистичка филозофија на умот Година на објава: 2015</p> <p>2. Назив на научното списание: Спектар : списание за литературна наука / Институт за литература Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и припадност по земји): 7, Австрија, Словачка, Полска, Хрватска, Руска Федерација, Словенија, Македонија Наслов на трудот: Психосемантика: проблемите на значењето на компјутациската теорија на умот</p>	да

Ред. број	ОПШТИ УСЛОВИ	Исполнетост на општите услови да/не
	<p>Година на објава: 2015 3. Назив на научното списание: Identities: Journal for Politics, Gender and Culture Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и припадност по земји): 10, Македонија, САД, Бугрија, Франција, Грција, Словенија, Германија, Италија Наслов на трудот: Towards a Feminist Social Neuroscience Година на објава: 2019</p>	
3.3	<p>Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое е објавено во земја членка на Европската Унија и/или ОЕЦД 1. Назив на научното списание: _____ 2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД _____ 3. Наслов на трудот: _____ 4. Година на објава: _____</p>	
3.4	<p>Книга или дел од книга рецензирана и објавена во земја членка на Европската Унија и/или ОЕЦД 1. Наслов на книгата: _____ 2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД _____ 3. Издавач, година и место на издавање/објавување: _____</p>	
3.5	<p>Зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на меѓународни академски собири каде што членовите на програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји 1. Назив на зборникот: За душата 2. Назив на меѓународниот собир: За душата 3. Имиња на земјите: Македонија, Србија, Словенија, Бугарија. 4. Наслов на трудот: Расправа за една феминистичка теорија за умот 5. Година на објава: 2018</p> <p>1. Назив на зборникот: „Новите предизвици на социолошката имагинација“ 2. Назив на меѓународниот собир „Новите предизвици на социолошката имагинација (во чест на Чарлс Рајт Милс) 3. Имиња на земјите: Македонија, Србија, Словенија, Бугарија. 4. Наслов на трудот: Двете лица на социјалната невронаука 5. Година на објава: во печат (потврда со референца во прилог)</p> <p>1. Назив на зборникот: „Логос/Тропос“ 2. Назив на меѓународниот собир „Логос/Тропос“ 3. Имиња на земјите: Македонија, Србија, Бугарија. 4. Наслов на трудот: “Компјутациската метафора во филозофијата на умот и когнитивната наука.”</p>	да

Ред. број	ОПШТИ УСЛОВИ	Исполнетост на општите услови да/не
	5. Година на објава: 2019 (во печат) (потврда со референца во прилог)	
3.6	Преводи на капитални дела во области кои ги утврдува Националниот совет за високо образование и научноистражувачка дејност 1. Наслов на преведеното капитално дело: _____ 2. Година на објава _____ 3. Издавач, место на издавање и година _____	
4	Претходен избор во наставно-научно звање – доцент, датум и број на Билтен:	
5	Има способност за изведување на високообразовна дејност	да

ОБРАЗЕЦ 2
КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО И
НАСТАВНО-СТРУЧНО ЗВАЊЕ

Кандидат : Боби Кирил Бадаревски

Институција: Филозофски факултет -Скопје, Институт за родови студии

Научна област: методологија на родови истражувања, феминистичка епистемологија, историја на родоти полот, родот и религијата под шифра Друго (60517) и стратегии за родовата рамноправност под шифра Друго (50710)

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ

Ред. број	Назив на активност:	Поени
	Одржување на настава – од прв циклус студии	
	P1013 Вовед во родови студии	1,8
	P2033 Стратегии за родова рамноправност	1,8
	P3033 Жената во еврејството христијанството и исламот	1,8
	P4023 Статусот на жените во источните религии	1,8
	P505И Родовите студии и мирот 2 1	1,2
	P1-3 Вовед во родови студии/	1,8
	P34-И Родова рамноправност во социјалната работа и политика 2 2	1,2
	P 802 Сексуални ориентации и политики	1,2
	CC 706 Семејни односи и развој на сексуалниот идентитет	3,6
	P1-3 Вовед во родови студии	1,8
	Одржување на вежби (лабораториски, клинички, аудиториски или изработка на семинарски труд)	
	P1013 Вовед во родови студии	0,9
	P2033 Стратегии за родова рамноправност	0,9
	P3033 Жената во еврејството христијанството и исламот	0,9
	P4023 Статусот на жените во источните религии	0,9
	P505И Родовите студии и мирот	0,45
	P1-3 Вовед во родови студии	0,9
	P34-И Родова рамноправност во социјалната работа и политика	0,9
	P 802 Сексуални ориентации и политики	0,9
	P1-3 Вовед во родови студии	0,9
	CC 706 Семејни односи и развој на сексуалниот идентитет	0,9
	- од втор циклус студии	0,05
	PC 207 Теории за родот	1,09
	PC 209Феминистички теории на знаење	1,09
	PC 101Методолошки основи на родовите	1,2

	истражувања	
	Консултации со студенти	
	Консултации	1
	Ментор на дипломска работа	
	16	3,2
	Член на комисија за оцена или одбрана на дипломска работа	
	21	2,1
	Пакет материјали за одреден предмет	
	СС 706 Семејни односи и развој на сексуалниот идентитет	1
	Вкупно	
		37,28

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЛНОСТ

Ред. број	Назив на активност:	Поени
	Учесник во национален научен проект	
	Идентификација (Мапирање) на потенцијалите во општествените и хуманистичките науки во Република Македонија за организирана научна работа во областа на когнитивната наука научноистражувачки проект финансиран од средствата на УКИМ за 2016/17 година	3
	Монографија	
	Бадаревски, Боби. Родовата еднаквост во пристапувањето кон ЕУ. Скопје: Здружение за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска, 2016.	8
	Трудови со оригинални научни резултати, објавен во научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое има меѓународен уредувачки одбор во кој учествуваат најмалку три земји, при што бројот на членови од една земја не може да надминува две третини од вкупниот број на членови	
	Badaevski, Bobi. "Towards a Feminist Social Neuroscience." <i>Identities</i> 16, no. 1 (2019).	5
	Бадаревски, Боби. "Кон една феминистичка филозофија на умот." <i>Контекст</i> , бр. 13 (2015).	5
	Бадаревски, Боби. "Психосемантика: проблемите на значењето во Компјутациската теорија на умот." <i>Спектар</i> , бр. 66 (2015).	5
	Трудови со оригинални научни резултати, објавен во зборник на рецензирани научни трудови, презентирани научни трудови, презентирани на меѓународни академски трудови каде што членовите на програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји	
	Бадаревски, Боби. "Двете лица на социјалната невронаука." Во <i>Новите предизвици на социолошката</i>	5

	имагинација. Ур. Константин Миновски. Скопје: Здружение на социолози на Република Македонија, УКИМ -Скопје, во печат.	
	Бадаревски, Боби. “Расправа за една феминистичка филозофија на умот.” Во За душата. Ур. Јасмина Мојсиева-Гушева. Здружение за компаративна книжевност на Македонија ЗККМ Скопје, 2018.	5
	Бадаревски, Боби. “Компјутациската метафора во филозофијата на умот и когнитивната наука.” Во Логос/Тропос. Ур. Љупчо Митковски. Скопје: Филозофско друштво на Македонија, Здружение на класични филолози „Антика“, Институт за филозофија, Филозофски факултет, Институт за класични студии, Филозофски факултет, 2019. Во печат	5
	Труд објавен во зборник на трудови на в.о. установа	
	Бадаревски, Боби. “Филозофијата на умот и когнитивната наука како идеја во Македонија.” Годишен зборник / Филозофски факултет на Универзитетот „Св. Кирили и методиј“ - Скопје, бр. 70 (2017).	2
	Пленарни предавања на научен/стручен собир со меѓународно учество	
	Предавање на меѓународна регионална конференција „Промовирање на вредностите на родовата еднаквост: Граѓанско општество за општествени промени“ Скопје, 2016	3
	Предавање на меѓународна регионална средба „Меѓугранична еднаквост и родова интеграција“, поддржан од ЕУ во рамките на ИПА-инструментот за прекугранична соработка меѓу Македонија и Косово, 2016	3
	Вкупно	
		49

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Ред. број	Назив на активност:	Поени
	Стручна монографија	
	Бадаревски, Боби, and Дороти Пачкова. Еднакви права и можности за самохрани мајки. Скопје: Една може!, 2018	6
	Учество во промотивни активности на факултетот	
	Активности на Отворен ден на УКИМ 2015-2018	2
	Стручна редакција на трудови на странски/македонски јазик	
	Жорж деби, Историја на жените на западот, Скопје, Филозофски факултет, 2018 – соработник на изданието	1
	Уредник на научно стручно списание	

	„Списание за родови студии и политики“ (Journal of Gender Studies and Policies), со акроним JGSP, (во понатамошниот текст Списание) на Институтот за родови студии при Филозофскиот факултет во Скопје.	2
Дејности од поширок интерес		
	Изготвување и пријавување на научен/образовен национален проект	
	Идентификација (Мапирање) на потенцијалите во општествените и хуманистичките науки во Република Македонија за организирана научна работа во областа на когнитивната наука научноистражувачки проект финансиран од средствата на УКИМ за 2016/17 година	1
	Раководител на внатрешна организациона единица	
	2015-2017, Институт за родови студии	3
	Подготовка на национални документи	
	Стратегија за родова еднаквост на град Скопје	2
	Учество во изработка на национална програма од одредена област	
	Акциски план за родова еднаквост, 2016 2019	3
	Акциски план за родова еднаквост на град Скопје	3
	Експертски активности: евалуација, стручна ревизија, супервизија, технички извештаи, вешт наод и мислење, стручно мислење, проценка на капитал, систематизација, методологија	
	Изработка на стандардизирана методолошка рамка за национален мониторинг и проценка на напредокот во имплементацијата на клучните законски и политички обврски за родова еднаквост која ќе содржи различен сет индикатори за следење на работата на Парламентот на РМ, Владата на РМ и ЕЛС – НВО Акција Здруженска	1
	Поддршка за мониторинг-тимот во идентификација на извори, прибирањето податоци за потребите на следењето, нивната систематизација и анализа. НВО Акција Здруженска	1
	Обезбедил писмен инпут во подготовката на релевантни тематски сумарни брифови и препораки за потребите на учество во консултации организиарани од национални и меѓународни институции	1
	Подготовка и поднесување на предлози за застапување засновани на потребата од зајакнување на надзорната улога на Парламентот и за отпочнатиот процес на измени на Деловникот за работа на Собранието НВО Акција Здруженска	1
	Подготвен прирачник за политиките на ЕУ за родова еднаквост на англиски јазик.	1
	Презентација и обука на содржината на прирачникот на еднодневен настан организиран од Нарачателот	1
	Вкупно	
		29

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ	Поени
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ	37,28
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ	49
СТРУЧНО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ	
СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ	29
Вкупно	115,28

Членови на комисија

Проф. д-р Владимир Давчев, претседател с.р.

Проф. д-р Денко Скаловски, член с.р.

Проф. д-р Сузана Симоновска, членка с.р.



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Филозофски факултет



Број: 04-1475/12
Датум: 09-10-2019
СКОПЈЕ

И - Образец 6

Врз основа на член 110, член 160, член 161, член 164, член 165, член 166 и член 175 од Законот за високото образование („Сл. весник на РМ“ бр. 82/2018), член 325 од Статутот на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје (Универзитетски гласник бр.425/2019), Наставно-научниот совет на Филозофскиот факултет на XXIV редовна седница одржана на 9.X 2019 год., ја донесе следнава

ОДЛУКА
за избор во наставно-научно звање

1. Се прифаќа рефератот на рецензенционата комисија објавен во Билтен на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 1199 од 15.IX 2019 година за избор на д-р **Боби Бадаревски** во наставно-научно звање **вонреден професор**, за следниве наставно-научни области: Методологија на родови истражувања, Феминистичка епистемологија, Историја на родот и полот, Родот и религијата под шифра Друго (60517) и Стратегии за родовата рамноправност под шифра Друго (50710).

2. Се избира д-р **Боби Бадаревски** во наставно-научно звање **вонреден професор**, за следниве наставно-научни области: Методологија на родови истражувања, Феминистичка епистемологија, Историја на родот и полот, Родот и религијата под шифра Друго (60517) и Стратегии за родовата рамноправност под шифра Друго (50710).

Со извршениот избор именуваната засновува работен однос за времето на кое е избран, сметано од 9.X 2019 година.

Со именуваниот ќе се склучи договор за работа.

3. д-р **Боби Бадаревски** се избира во наставно-научно звање **вонреден професор**, за време од пет години.

4. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Образложение

Врз основа на распишаниот Конкурс за избор во наставно-научните звање по назначените наставно-научни области како во диспозитивот на одлуката, објавен во весниците „Нова Македонија“ и „Коха“ од 30.V 2019 година, се пријави: д-р Боби Бадаревски.

Во изготвениот Реферат од страна на рецензенционата комисија со бр. 04-1475/14 од 3.IX 2019 год., беше предложен кандидатот д-р Боби Бадаревски за избор во наставно-научно звање вонреден професор.

Наставно-научниот совет на Факултетот на седницата одржана на 9.X 2019 година го разгледа и прифати рефератот и предлогот на Рецензенционата комисија и донесе одлука како во диспозитивот на актот.

По еден примерок од одлуката да се достави на: именуваниот/ата, досието, Одделението за финансиско, сметководствено и материјално работење, Одделението за правни и општи работи и архивата на Факултетот.

изработил: Ана Ј. Иванова



ДЕКАН
на Филозофскиот факултет

Проф. д-р Ратко Дуев